

20150431600

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови, критериуми и начинот за остварување на правата за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13 и 51/14), во членот 16 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) Доколку во текот на користење на правото на посебен додаток корисникот стане примател на социјална парична помош и постојана парична помош, центарот за социјална работа по службена должност издава решение за користење на правото на посебен додаток во зголемен износ за 25%, од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој е остварено правото на социјална парична помош и постојана парична помош, без претходно поднесено барање од страна на корисникот (родителот).

(5) На материјално необезбеден родител, на кој му се сменил статусот по основ на кој го остварил правото (му престанало правото на социјална парична помош и постојана парична помош), правото на користење на посебен додаток за материјално необезбеден родител кој има дете со специфични потреби, кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, му престанува правото на посебен додаток за материјално необезбедени родители првиот ден од наредниот месец од месецот во кој настанала промената.

(6) По престанување на основот за користење на правото на посебен додаток од став (5) на овој член, центарот за социјална работа по службена должност издава решение за продолжување на правото на посебен додаток, во намален износ за 25%, сметано од првиот ден на наредниот месец од месецот во кој му престанало правото на социјална парична помош и постојана парична помош.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2015 година.

Бр.11-1305/3
13 март 2015 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.